



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

22.12.2014
.13 . 49

. 047/551-483



2

, ,

3

1

4

:

24

, 30

3-6

1

II.

5

6

()

:

1.

(): - , - , - , -

2.

(): - ,

3.
(

):

4.

5.

6 1, 3 5

7

6 8 2 4

:

-

-

1 3

9

).

(

10

:

-

-

1 6

11

12

13

III.

14

1

1

1

15

16

17

.07-1468/15 29.05.2013

.07-1664/5 10.06.2013

18

.07-3696/3
16.12.2014

2.

(,, 50 1 71, 1, 3
 ,, .5/02) (,,
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

16.12.2014

.08-3895/2
22.12.2014

36 “ . 5/02) 23 1 (,, 47
(,, “

07/10 13/13),
16.12.2014

I.

1

2

3

13

1.5 .

)

(

1.2 .

(

),

8.0

5.0

1.5

(

).

14

:

-

(

(

.)

)

-

15

III-

1.

17

，
 — ，
 ，
 ，
 (，)，
)，
)。

18

： ，
 ， ，
 ， ， ， ，
) (，
) (，

19

1.5 .

20

：
 ，
 .

)

21

(,

22

2.4 .

23

—

3.2 .

24

—

3.2 .

25

0.8 .

, , , , , .

.

2.5 .

10.

34

.

, ,

11.

35

.

,

12.

36

.

3.2 .

.

13 .

,

37

,

,

.

14.

38

,

.

,

,

39

100 2.

15.

-

,

40

.

4.0 2.

,

,

1.5

2.5

10

,

50

.

16.

41

,

0.8

.

IV-

42

,

.07-648/26 13.03.2012 .

43

.

.07-3696/4
16.12.2014

..

3.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,,
,, .7/2010 13/2013)

16.12.2014 .

.08-3895/3
22.12.2014 .

- ..

36 1 15
(,, “ .5/02), 8 2
(,, “ .16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08,
20/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11 164/13), 23 1 43
(,, “ .
7/10 13/13),
16.12.2014 ,

1

2

3

4

5

:

- 24 ,
- , 30 ,
- , 3-6
- , 1 .

6

()

:

-
-
-
,
-

7

6

8

,
(
).

9

:

-
-

1
6

10

11

13

14

15

16

24

17

18

.07-2478/11 27.08.2014 .

19

”

“

.07-3696/5
16.12.2014

, . .

4.

(,, 50 1 71, 1, 3
,, .5/02) (,,
,, .7/2010 O 13/2013)

2015

2015 ,
16.12.2014 .

.08-3895/4
22.12.2014 .

- . .

36 (,,
“ . 5/02), 41 1 4
(,, “ . 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13,
137/13, 163/13 42/14) 23 47
(,, “ . 07/10 13/13),
, 16.12.2014 ,

2015

I.

(,,
“ .05/02), (,, “
.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 149/14),
(,, „ . 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 42/14),
(,, “ . 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13,
137/13, 163/13 42/14), (,,
“ . 95/12 163/13), (,,
“ .61/04), (,,
“ . 123/08),

16.12.2014

07-3696/4

.07-3696/3

.07-

3696/5.

2015

2 4 (,, “
.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 149/14).

(

).

IV.

O

(„ . “ . 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 149/14)).

(

).

, , , , .) (,

) (,

1.5 .

, . :

) (,

2.4 .

-

3.2 .

3.2 .

0.8 .

2.

3.

2.

4.

1.0 1.2

5.

()

2.5 .

10.

11.

12.

3.2 .

13.

14.

100 2.

15.

4.0 2.

1.5

2.5

10

50

16.

0.8

VI.

2, 4 (,, “
.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 149/14).

VII.

(,, “
.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 149/14),

“ . 123/08),

4.

.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14 149/14),

24 , 30 ,

3-6

1 .

()

1. ()

- 1 3

.
,
(
).

,
.
:

- ,
- 1 6 ,
6 . ,
,

- ,
.
,
1

.
.
,

VIII.

2015

IX.

X.

(,, “ .130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14
149/14).
O

XI.

.07-3696/6
16.12.2014

5.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,,
,, .7/2010 13/2013)

0 - , - , 2015

0 - , - , 2015
16.12.2014

.08-3895/5
22.12.2014

(„ 34 1 3 39 3 . „ . 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14), 16.12.2014 ,

0 - - , , 2015 , 2015 , :

. - 10 89 , . 35 , . :

. - 402 , . 9 . 4,5 . :

35.533.885.00 2015 , :

2015 , :

...,4.143.885, 2014 2015 ,2 100 000, ,

000.00 ,11 070 000.00 180

280 000.00 ,17 220 000.00

1.			250 ,
2.		500 ,	
3.		500 ,	
4.		600 ,	
5.		700 ,	
6.		600 ,	
7.		200 ,	
8.			100 ,
9.		1.000 ,	
10.		300 ,	
11.		200 ,	
12.			900 ,
13.	-		1200 ,
14.		700 ,	
15.			1000 ,

” - , , 1000.00

2. .
17.220.000,

	2015	:	:
16.	-	1 170 ,	
17.	-		2 020 ,
.	1 000 000.00		

, 2015
2015 .
:
3 428 955.00 . - .

2015

. 07-3696/7
16.12.2014

6.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,,
,, .7/2010 13/2013)

2015

2015
16.12.2014

.08-3895/6
22.12.2014

52 1, 3, 4 5
(„ . „ . 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14),
16 .12.2014 ,

2015

(„ . „ . 84/08).

:

-	-	-	-
1.	-	,
	150.000,00	.	
	-	-
70.000,00	.		
2.	-	,	,
	.	,	
	150.000,00	
-	80.000,00
.	.		

450.000,00

2015

2015

. 07-3696/8
16.12.2014

7.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,,
,, .7/2010 13/2013)

2014/2015

2014/2015,
16.12.2014

.08-3895/7
22.12.2014

34 1 3 39 3
(„ . „ . 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14),
16.12.2014 ,

2014/2015

2014/2015, 2 000 000.00

1.

:

-

-

-

2. ,

2.1.

,
 :
 - (,)
 ,

2.2.

:
 - I
 - II - ,
 - ()

6,30

5 ()

12-24

5

30

().

-

-

3.2.

-

-

3.3.

-

-

3.4.

2014/2015

.
:

-

-

-

-

-

3.5.

-

3.6.

(12)

3.6.1.

,

,

,

.

.

3.6.2.

()

.

3.6.3.

.

3.6.4.

(, ,)

:

-

,

,

,

3.6.4.

-

,

.

3.7.

,

3.7.1.

,

-

.

3.7.2.

,

,

,

.

3.7.3.

.

22. .

:

”

“

- II

- 1. ” “ ” “
- 2. ” “ ”
- 3. ” “ ” 11 “
- 4. ” 4 - “ ”
- 5. ” “ ”
- 6. ” “ ”
- 7. ” “ ”

- 1. ” 6 - “
- 2. ” 3 - “
- 3. ” 1 - ”
- 4. ” 2 - “
- 5. ” 4- “
- 6. ” “ ”
- 7. ” “ ”
- 8. ” “ ”
- 9. ” “ ”
- 10. ” “ ”
- 11. ” 8 - “
- 12. ” 9 - “
- 13. ” 10 - “
- 14. ” 7 - “
- 15. ” “ ”

:

- 1. ” “ ”
- 2. - “ ” “ ”
- 3. ” “ ”
- 4. ” 11 “ ”
- 5. ” 29 “ ”
- 6. ” “ ”
- 7. ” “ ”
- 8. ” “ ”
- 9. ” “ ”
- 10. ” “ - ”

2015 .

.07-3696/9
16.12.2014

8.

(,, 50 1
,, .5/02) 71, 1, 3
O (,,
,, .7/2010 13/2013)

80 –

8 –

2014

8 –

80 –

2014

16.12.2014

.08-3895/8
22.12.2014 .

-

..

149/14), („ 14 2 . „ . 66/04, 139/08, 99/09
, 16.12.2014

80 – 8 –

2014

, 14 2 „ . 66/04,
139/08, 49/09, 65/10, 169/10, 10/11). („ ,,

I.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.

II.

1.	,	()	() (1.1+1.2+1.3+1.4)	
1.1	,			
1.2		()		
1.3	” ” ” ” - ” ” . - ” ” - ” ” - ” ” 3 - 1200 ,	()		
1.4	: - - -			
2.			() (2.1+2.2)	
2.1				
2.2				
2.3	()			

3.			()	
4.		:	()	
4.1	-	„ „		
4.2	-	-		
4.3	-	-		
4.4				
5.				

III.

- 400.000,00 .
 - 300.000,00 .
 - 700.000,00 .
-
- :1 400 000.00 .**

2015 .

. 07-3696/10
16.12.2014

9.

(„ 50 1 71, 1, 3
 „ .5/02) („
 „ .7/2010 O 13/2013)

16.12.2014

.08-3895/9
22.12.2014

86 („
 „ .7/2010 13/2013)
 16.12.2014

1.

.07- 3696/11
16.12.2014

10.

(,, 50 1
 ,, .5/02) 71, 1, 3
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

2015

2015 ,
 16.12.2014 .

.08-3895/10
22.12.2014 .

- . .

Врз основа на член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата („ Службен весник на Р.М. “ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/13), член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните Програми за заштита на Природата („ Службен весник на Р.М. “ бр. 26/12), а во врска со член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на Р.М. „ бр. 5/02), член 23 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен „ бр. 7/10 и 13/13), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 16.12.2014 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ВО ПАРК НА ПРИРОДАТА ЕЗЕРАНИ ЗА 2015 ГОДИНА

Годишната Програма за заштита на Природата во Паркот на Природата Езерани (ППЕ) за 2015 година треба да содржи:

- акции кои треба да се спроведат во рамките на секоја програма и/или потпрограма од планот за управување во тековната година со индикатор за спроведување на акцијата и одговорно лице/тело за спроведување;
- потребни човечки ресурси и опрема, како и потребни обуки за реализирање на акциите;
- потребни финансии за спроведување на секоја акција (посебно плати за вработените и тековно одржување/трошоци);
- планирани активности за соработка/консултации со засегнатите страни;
- тековни проекти или проекти кои се очекува да започнат во тековната година;
- други активности во заштитеното подрачје;
- други извори на финансирање.

Предлогот за Годишната програма за 2015 година произлегува од Планот за управување со Паркот на Природата Езерани за периодот 2012-2021 кој е усвоен од Општина Ресен, по претходно добиената согласност од Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 1732/10 од 27.08.2012 година).

Согласно Планот за управување со Паркот на Природата Езерани, активностите се групирани во 6 Програми: (1) Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП Езерани, (2) Спречување и/или

ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани, (3) Истражување, конзервациски активности и мониторинг, (4) Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест, (5) Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“ на Преспанското Езеро за Парк на Природата, и (6) Намалување или управување со факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки промени на кои подлежи ППЕ. Согласно ПУ, за секоја од 6-те програми е поставена цел за чие остварување се поставени подетални или специфични цели според кои активностите од програмата се групирани во потпрограми.

Треба да се спомне дека годишната Програма за 2015 година вклучува активности кои не се реализираа во текот на 2012, 2013 или 2014 година, како што е предвидено со Планот за управување. Со отпочнување на работата на телото за управување со Паркот на Природата Езерани во Октомври 2013 година, беа интензивирани напорите за што поцелосно спроведување на Планот за управување. Во таа насока, покрај активностите предвидени за 2014 година, во годишната Програма за 2015 година се вклучени и активности кои имаат висок приоритет, но кои не биле спроведени во 2012 или 2013 година. Со оглед на тоа што за повеќето од планираните активности ќе се склучат договори со надворешни експерти, за што се обезбедени финансиски средства преку проектот „Заштита на Преспанското Езеро“, со реализација на Годишната Програма за 2015 година ќе се продолжи со правење на значаен исчекор кон спроведување на Планот за управување како што беше во изминатава 2014 година.

Годишната Програма за заштита на ППЕ содржи 58 активности групирани согласно горе споменатите 6 Програми. Во табелата подолу се дадени сите активности предвидени за 2015 година и динамиката за нивно спроведување, додека деталните информации за секоја од нив се дадени во табелите во следните поглавја, согласно Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните Програми за заштита на Природата.

Програма 1: Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП Езерани

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Потпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ							
1. Определување и поставување на јасна граница на ППЕ	Маркирана и јасно определна граница	1	Општина Ресен Тело за управување со Езерани парк на природа	Јавни набавки	60.000 ден.	УНДП, Оштина Ресен	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЗШВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
2. Контрола на зафаќање на државно земјиште и избегнување на оштетување на соседните станишта до постоечките овоштарници	Евиденција на државно земјиште под закуп и неиздадено земјиште во опкружувањето на ППЕ Детална евиденција на парцели во ППЕ за сопственост во ГИС формат Изработени ГИС карти	1	Тело за управување,	/	/	/	МЗШВ, Македонски шуми, месни заедници, Агенција за катастар
3. Подигање на јавната свест на засегнатото локално население (види потпрограма 4.2)	Спроведување на 5 информативни состаноци, 5 предавања во засегнати месни заедници, основни и средни школи и 5 медиумски презентации	1	Тело за управување	Јавни набавки	60.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, НВОи, Истражувачки институции, локани месни заедници, основни и средно школо
Потпрограма 1.2: Да се спречи уништувањето на стаништата и видовите засегнати од ваквите активности							
4. Подигање на свеста кај земјоделците	Изработка на пропагандно информативен материјал и одржување на една	2	Општина Ресен, Тело за управување		30.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Индивидуални земојделци, Сојуз на земјоделски здруженија, земјоделски

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

	трибина						кооперативи, Општина Ресен, НВОи, МЗШВ
5. Комплетирање на системот капка по капка со цел сите земојделци да го користат	Број на обучени земојделци за спроведување на принципите на добра земојделска пракса и интегрално производство	2	УНДП, Општина Ресен	Јавни набавки	14.000.000 ден.	УНДП	Индивидуални земојделци, Сојуз на обединети агропроизводители, Општина Ресен, МЗШВ
Потпрограма 1.3: Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од големата влажност							
6. Зabrана на индивидуално дренирање во рамките на ППЕ	Нема индивидуално дренирање во рамките на ППЕ	1	Општина Ресен, тело за управување	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
Потпрограма 1.4: Намалена употреба на пестициди за овошките							
7. Примена на добра земјоделска пракса	Број на обучени земојделци за спроведување на принципите на добра земојделска пракса и интегрално производство	2	УНДП, Општина Ресен	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
8. Промоција на интегралното производство	Број на обучени земојделци за спроведување на принципите на добра земојделска пракса и интегрално производство	2	УНДП, Општина Ресен	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
9. Подигање на свеста кај земјоделците	Одржани презентации, трибини, обуки за добра земојделска пракса	2	Општина Ресен, Тело за управување, УНДП	Јавни набавки	10.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
Потпрограма 1.5: Намалена употреба на ѓубрива за прихрана на овошките							
10. Примена на добра земјоделска пракса	Број на обучени земојделци за спроведување на принципите на добра земојделска пракса и	2	УНДП, Општина Ресен	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

	интегрално производство						
11. Промоција на интегрално производство	Број на обучени земојделци за спроведување на принципите на добра земојделска пракса и интегрално производство	2	УНДП, Општина Ресен	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
12. Подигање на свеста кај земјоделците	Одржани презентации, трибини, обуки за добра земојделска пракса	2	УНДП, Општина Ресен	Јавни набавки	10.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
Потпрограма 1.6: Намерни пожари							
13. Подигање на јавната свест	Изготвени брошурки и летоци за негативното влијание на пожарите врз ППЕ вредностите Реализација на показна вежба од ТППЕ за ренџерската служба и обучување за користење на противпожарната опрема	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	8.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, Македонски Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУППЕ
14. Зголемена контрола на чуварската служба	Воспоставување на протокол за контрола	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	80.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, Македонски Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУППЕ

Програма 2: Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Потпрограма 2.1: Решавање на проблемот со земјоделскиот и комуналниот отпад во близина на ППЕ и поширокиот регион							
15. Создавање ефикасен систем за преработка на отпадот од приносот на овоштарниците (комбинирано со материјалот добиен од ППЕ)	Изготвен и спроведен пилот систем за третман на биоразградливиот отпад (скапани јаболка, гранки од резидба)	1	УНДП, Општина Ресен	Јавни набавки	2.250.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, ЈКП Пролетер, УНДП
Потпрограма 2.2: Ефикасно третирање на отпадните води во регионот							
16. Ревитализација на поранешните рибници	Изготвување на физибилити студија и главен проект	1	Општина Ресен, УНДП	Јавна набавка	3.150.000 ден.	УНДП	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани; МЗШВ, ЈКП Пролетер;
17. Ставање во функција на делови од блатните станишта за природно прочистување на водите	Делови од блатните станишта во функција на прошистување на отпадните води	1	УНДП, Општина Ресен	Јавна набавка	2.800.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, УНДП
18. Ревитализација и ставање во функција на старото корито на Голема Река	Изготвување на физибилити студија, главен проект и спроведени градежни работи	1	УНДП, Општина Ресен	Јавна набавка	3.000.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, УНДП, месни заедници: Езерани, Асамати, Грнчари
Потпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ							
19. Контрола на	Изготвени протоколи и	1	Тело за	/	/	/	Општина Ресен,

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

искористување на песокот преку обиколки по специјално дизајнирани протоколи на чуварската служба	спроведени од тројца вработени ренџери со дефинирани задачи		управување, Општина Ресен				Водостопанство
20. Унапредување на примената на законодавството (преку изработка на брошури за одредбите од релевантните закони која ќе биде делена меѓу населението)	Испечатени брошурки	2	Тело за управување, Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	40.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, МЖСПП, УНДП
21. Подигање на јавната свест	Спроведени обуки	2	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен, УНДП, НВОи, засегнати месни заедници

Програма 3: Истражување, конзервациски активности и мониторинг

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Потпрограма 3.1: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски здруженија							
22. Потпишување на меморандуми со НВОи, научни институции и други	Потпишан меморандум	1	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен МЖСПП, УНДП, НВОи
23. Воспоставување контакти и остварување соработка со меѓународни институции за наука и заштита	Остварена соработка, посетим формирање на тело	1	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен МЖСПП, УНДП, НВОи
Потпрограма 3.2: Определување на инпут на загадувачки материји од Голема Река							
24. Истражувања на подземните води и изготвување на хидрогеолошка студија	Изготвена студија	1	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	4.500.000 ден.	УНДП	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЗШВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
25. Воспоставување на мониторинг на Голема Река и подземните води	Воспоставен мониторинг	2	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки		УНДП	УНДП, Општина Ресен, ХБЗ
Потпрограма 3.3: Еколошки истражувања							
26. Детално картирање на стаништата и заедниците	Изготвени мапи	1	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	400.000 ден.	УНДП	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП, МЗШВ, ФЗНХ, ПМФ/Биологија, Шумарски факултет, ХБЗ,

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

							ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
Потпрограма 3.4: Реактивирање и рехабилитација на рибниците и старото корито на Голема Река							
27. Ревитализација на рибниците (изработка на инженерска студија за ревитализирање, користење на влажните ливади за насочување на отпадните води во нив)	Изработена студија	2	Општина Ресен, УНДП	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани; МЖСПП, МЗШВ; МТВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
28. Ревитализација на старото корито на Голема Река (изработка на инженерска студија за воден биланс и реактивирање, изработка на еколошка студија за реактивација, ревитализација на изгубената делта на старото корито)	Изработена студија	2	Општина Ресен, УНДП	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП, МЗШВ, МТВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
29. Изработка на протокол за управување со водниот биланс на Голема Река во старото корито во дел или со интензитет компатибилен со функционирање на рибниците	Изработена студија со протокол за управување со водниот биланс	2	Општина Ресен, УНДП	/	/	/	Истите страни како во погорната активност, МЖСПП/Сектор за води, УХМР, ХБЗ
Потпрограма 3.6: управување со литорална и блатна трска и влажните ливади							
30. Изработување на елаборат за искористување на трската	Изработен елаборат	1	Општина Ресен, УНДП	Јавна набавка	/	УНДП	УНДП, Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП, МЗШВ, МТВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен

Програма 4: Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Потпрограма 4.1: Подигање на свеста на локалното население за негативното влијание од намерни пожари врз состојбата на ППЕ							
33. Подигање на јавната свест преку публикација на брошури, летоци и слично за негативното влијание на пожарите врз вредностите на ППЕ	Спроведени кампањи	1	Тело за управување	Јавни набавки	10.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, ТУППЕ, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ
34. Контрола преку обиколки по специјално дизајниран протокол на чуварската служба (ренџери)	Дизајнирани протоколи	1	Општина Ресен	/	/	/	Општина Ресен, УНДП, ТУППЕ, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ
Потпрограма 4.2: Подигање на свеста кај локалното население за штетните последици од земјоделските и комунални активности							
35. Креирање на едукативна програма за локално население	Изготвена и усвоена програма	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	10.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, МЗШВ, МЖСПП, МТВ, месни заедници
Потпрограма 4.3: Подигање на свеста кај локалното население за општото значење за биодиверзитетот на ППЕ							
36. Креирање на едукативна програма за локално население	Усвоена програма	1	Општина Ресен, Истражувачи организации	Јавни набавки	10.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЗШВ, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
37. Предавања во основни и средни училишта	Спроведени 20 предавања	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	20.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, Истражувачи организации, средно и

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

							основни училишта, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МОН
38. Да се изработат информативни брошури за ППЕ која ќе биде претежно наменета за локалното население	Изготвување на промотивен материјал	1	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	30.000 ден.	УНДП	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МЛС, МЗШВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
39. Давање акцент на значењето на веќе уништените рибници за самото подрачје, како и за локалното население (преку изработка на посебна брошура или вметнување на значењето на рибниците и нивното повторно активирање во општата брошура за Езерани)	Промотивен материјал	1	Општина Ресен, УНДП	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МЗШВ, ХБЗ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
Потпрограма 4.5: Воведување на транспарентно работење на ППЕ(во однос на мерките и активностите)							
40. Презентација на годишната програма пред локалното население и засегнатите страни	Презентирана програма	1	Општина Ресен	/	/	/	
41. Формирање на научен совет	Формиран научен совет и донесени статут и правилници за работа	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	/	ПМФ, Шумарски факултет, ФЗНХ, ХБЗ, ФТУ
42. Формирање на совет на засегнати страни	Формиран совет на засегнати страни и донесени статут и правилници за работа	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани; МЖСПП/Сектор природа, МЗШВ/ПЕ Ресен,

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

							ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен, ЦУК, ДЗС, Ловни здруженија, Риболовни здруженија, МЕД, локални НВО-и
Потпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ							
43. Инфотабли	Изготвени и поставени инфотабли	1	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	240.000 ден.	УНДП	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани;
44. Изработка на WEB портал и оддржување на истиот или вклучување на Езерни во веќе постоечките портали за Преспанско Езеро или Преспа Парк користење на медиумите	Дизајнирана веб страна	1	Општина Ресен, Тело за управување	Јавни набавки	35.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	МЖСПП/Сектор природа, ККЈ и МИЦЖС, МИОА, МК, МЕ/Сектор туризам
45. Користење на медиумите	Медиумска промоција	1	Општина Ресен	/	/	/	/

Програма 5: Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“ на Преспанското Езеро за Парк на природата

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Потпрограма 5.1: Стопирање на нелегален неодржлив риболов							
46. Изработка на план за управување со Споменик на природа Преспанско езеро	Изготвен и приифатен план за управување	1	Општина Ресен	Јавни набавки	90.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	МЖСПП
47. Трајна забрана на риболов во ППЕ (делот во Преспанско Езеро и Голема Река) во координација со планот за управување со рибниот фонд	Целосно спроведување на планот и законот	1	Општина Ресен, концесионер	/	/	/	Риболовни здруженија, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за рибарство и аквакултура, МВР/ПСОН Ресен
48. Зачестени контроли на чуварската служба (ренџери)	Спроведени контроли	1	Општина Ресен	/	/	/	/
49. Соработка со одговорните институции (полиција, концесионери на соседните подрачја)	Воспоставени редовни консултации	1	Општина Ресен, тело за управување,	/	/	/	/
Потпрограма 5.2: Стопирање на нелегален неодржлив лов							
50. Зачестени контроли на чуварската служба (ренџери)	Спроведени контроли	1	Општина Ресен	/	/	/	Ловечки здруженија, НВО-и, Државен инспекторат за ловство
51. Соработка со одговорните институции (полиција, концесионери на соседните подрачја)	Воспоставени редовни консултации и асистенции	1	Општина Ресен, полиција	/	/	/	/

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

Потпрограма 5.3: Стопирање на нелегална сеча							
52. Примена на законска регулатива (изработка на брошура за законските обврски)	Изработка на пропаганден материјал	1	Општина Ресен, Тело за управување	Јавни набавки	20.000 ден.	УНДП, Општина Ресен	/
53. Зачестени контроли на чуварската служба (ренџери)	Спроведени контроли	1	Општина Ресен	/	/	/	/
54. Соработка со одговорните институции (полиција, концесионери на соседните подрачја)	Воспоставени редовни консултации и асистенции	1	Општина Ресен	/	/	/	/
Потпрограма 5.4: Целосна и правилна имплементација на законите							
55. Едукација и подигање на свеста кај надлежните институции (општина Ресен)	Одржани обуки на администрацијата	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	30.000 ден.	УНДП	Општина Ресен, Инстражувачки организации, МЖСПП, МИОА
56. Ширење на скратена верзија од изработениот план за управување во печатена форма меѓу одговорните органи за негова имплементација заедно со картата на зоните во ППЕ	Изработка и дистрибуција на скратена верзија од планот за управување	1	Општина Ресен, УНДП	Јавни набавки	120.000 ден.	УНДП	/
57. Посета на слични заштитени подрачја (законската регулатива и одржливото управување на заштитените подрачја)	Реализирана студиска посета на заштитено подрачје	1	УНДП, Општина Ресен				Општина Ресен, МЖСПП/Сектор за природа
58. Идентификација на донатори	Формирање и ажурирање на база на донатори	1	Општина Ресен	/	/	/	Влада на РМ, МФ

Финансирање на Програмата

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

Во наредната табела даден е преглед за начинот на финансирањето на Програмата по мерки и активности

Начин на Финансирање на програмата			
	Средства од донатор	Средства од Управител – Општина Ресен	Активност
1	50.000 ден.	10.000 ден.	Определување и поставување на јасна граница на ППЕ
2	50.000 ден.	10.000 ден.	Подигање на јавната свест на засегнатото локално население (види потпрограма 4.2)
3	25.000 ден.	5000 ден.	Подигање на свеста кај земјоделците
4	14 000 000 ден.	/	Комплетирање на системот капка по капка со цел сите земојделци да го користат
5	5000 ден.	5000 ден.	Подигање на свеста кај земјоделците
6	5000 ден.	5000 ден.	Подигање на свеста кај земјоделците/вештачки ѓубрива
7	4000 ден.	4000 ден.	Подигање на јавната свест/пожари
8	80.000 ден.	/	Зголемена контрола на

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

			чуварската служба
9	2.250.000 ден.	/	Создавање ефикасен систем за преработка на отпадот од приносот на овоштарниците (комбинирано со материјалот добиен од ППЕ)
10	3.150.000 ден.	/	Ревитализација на поранешните рибници
11	2.800.000 ден.	/	Ставање во функција на делови од блатните станишта за природно прочистување на водите
12	3.000.000 ден.	/	Ревитализација и ставање во функција на старото корито на Голема Река
13	40.000 ден		Унапредување на примената на законодавството (преку изработка на брошури за одредбите од релевантните закони која ќе биде делена меѓу населението)
14	4.500.000 ден.		Истражувања на подземните води и изготвување на хидрогеолошка студија
15	400.000 ден.		Детално картирање на стаништата и заедниците
16	5000 ден.	5000 ден.	Подигање на јавната свест преку публикација на брошури, летоци и слично за негативното влијание на пожарите врз вредностите на ППЕ
17	5000 ден.	5000 ден.	Креирање на едукациска програма за локално

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

			население
18	10.000 ден.	10.000 ден.	Предавања во основни и средни училишта
19	30.000 ден.	/	Да се изработат информативни брошури за ППЕ која ќе биде претежно наменета за локалното население
20	240.000 ден.	/	Инфотабли
21	20.000 ден	15.000 ден.	Изработка на WEB портал и оддржување на истиот или вклучување на Езерни во веќе постоечките портали за Преспанско Езеро или Преспа Парк користење на медиумите
22	70.000 ден.	20.000 ден.	Подршка . Изработка на план за управување со Споменик на природа Преспанско езеро
23	10.000 ден.	10.000 ден.	Примена на законска регулатива (изработка на брошура за законските обврски)/нелегална сеча
24	30.000 ден.	/	Едукација и подигање на свеста кај надлежните институции (општина Ресен/имплементација на закони
25	120.000 ден.	/	Ширење на скратена верзија од изработениот план за управување во печатена форма меѓу одговорните органи за негова имплементација заедно со картата на зоните во ППЕ

Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

26	/	500.000 ден.	Средства за ренџерска служба, надоместоци и сл.
27	/	120.000 ден.	Средства за тековно работење на службата, гориво, интернет, одржување
28	/	40.000 ден.	Останати трошоци за службата/по приоритет
		30.899.000 ден.	764.000 ден.
		31.663.000 денари	Вкупно по извор
			Вкупно

Динамика на извршување на Програмата

Динамиката на извршувањето на мерките и активностите содржани во Програмата ќе зависи од степенот на реализација на Планот за управување со ППЕ како и од обезбедените средства во Буџетот на Општина Ресен.

Преодни и завршни одредби

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата надлежен е Секторот за животна средина при Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен гласник на Општина Ресен „ .

. 07- 3696/12

16.12.2014 .

11.

(,, 50 1 71, 1, 3
 ,, .5/02) (,,
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

2015

2015
 ,
 16.12.2014 .

.08-3895/11
22.12.2014 .

- . . .

Врз основа на член 19 став (1) точка 2 од Законот за управување со отпад („ Службен весник на Р.М., бр. 68/04, 71/04, 107/07), а во врска со член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр. 5/02) и член 22 став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 7/10 и 13/13), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 16.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2015 ГОДИНА

Со Законот за управување со отпад се дефинира интегриран и превентивен концепт за управување со отпадот кој вклучува:

- Планирање (стратегија, планови и програми),
- Постапување (собирање, селектирање, транспортирање, итн.) со различни видови на отпад,
- Депонии и согорување на отпад,
- Увоз, извоз и транзит на отпад,
- Мониторинг и информативен систем,

Значаен опсег на надлежности и одговорности се трансферирани од централно ниво на единиците на локална самоуправа. Ова се однесува особено на управувањето со комуналниот (неопасен) отпад, и тоа, како во делот на планирање на управување со отпадот , така и во делот на директно спредување на законските обврски.

Согласно Законот за управување со отпад (член 19) за спроведување на своите Планови за управување со отпад, општините изготвуваат годишни Програми. Законот пропишува, овие Програми да се во согласност со Планот и Програмите за управување со отпадот кои ги донесува органот на државната управа.

Со овие Програми треба да се определат изворите на финансирање на мерките и активностите, како и инструментите за спроведување на Програмите за управување со отпадот.

Законот пропишува (член 23, став 2 и 3), дека Градоначалникот на општината е должен секоја година до МЖСПП да доставува извештај за спроведувањето на своите Програми за управување со отпад за кој предходно е добиена согласност од Советот на општината, најкасно до 28-ми февруари во тековната година за Програмата од претходната година.

Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за управување со

отпадот, со тоа што претежно се користени препораките на НЕАП 2 (2006-2012), Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) и Националниот план за управување со отпад (2009-2015).

Програмата за управување со отпад, која е алатка за реализација на Планот за управување на отпадот, на годишно ниво, претставува основен документ за планирање на сите активности во текот на планираната календарска година, како и основа за пресметување на делот од општинскиот буџет, наменет за целите дефинирани во Планот за управување со отпад на Општина Ресен. Подолу табеларно се претставени мерките кои се планираат да се превземат со цел да се запазат законските обврски, како и да се подобри управувањето со различниот вид на отпад.

1. Процена на видот и количеството на различните видови отпад

Од анализите направени од страна на ЈКП Пролетер Ресен, кое врши собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на територијата на Општина Ресен, комуналниот отпад е еден од основните видови на создаден отпад. Неговата структура е составена од отпад од домаќинства, комерцијата и отпад создаден од индустријата кој ги има истите својствата на отпадот од домаќинствата. Како посебни категории на отпад кој се појавуваат во Општина Ресен се и селективно собраните количини на отпадна хартија, отпадна пластика (РЕТ), амбалажа од пакувања од пестициди и разновиден биоразградлив отпад.

Врз основа на расположивите податоци на ЈКП Пролетер од Ресен на територијата на Општина Ресен во текот на 2014 година се собрани и до крај на годината се планира да се сооберат околу 3.882 тони отпад или по видови:

Ред.бр.	Шифра						Оп. отп.	Вид на отпад	Потекло на примениот отпад	Количина на примен отпад		Понатамошно постапување
										t	m ³	
1	2						3	4	5	6		7
1	0	2	0	1	0	8	*	Агрохем. отп.	Земјоделци	8		Складирање
2	0	4	0	2	9	9		Друг отпад	Текс. фабрика	10		Депонирање
3	2	0	0	2	0	1		Биоразград. отп	Парк и гробишта	30		Компостирање
4	2	0	0	2	0	3		Не е биоразград.	Парк и гробишта	7		Депонирање
5	2	0	0	3	0	1		Измеш. ком.отпад	Домакин.	3.658		Депонирање
6	2	0	0	3	0	2		Отп. од пазари	Градс. Пазаришта	55		Компостирање
7	2	0	0	3	0	3		Ост. отп. од чис.ул	Улици и плоштни	69		Компостирање
8	2	0	0	3	9	9		Друг ком. отпад	Угост. маркети	38		Депонирање
ВКУПНО:										3.875		

Во наредната 2015 година се предвидува да се соберат поголеми количини на комунален отпад, односно се проширува областа опфатена со собирање и изнесување на отпад и во руралните средини кои засега не се опфатени со услугата. Во 2014 година се опфатени 2 рурални средини, а за следната година се очекува дополнително да се соберат уште 5-10% комунален отпад (3 рурални средини). Оваа активност е поддржана и од УНДП.

Од селективниот процес на собирање на отпад во моментот се врши селектирање на ПЕТ амбалажа на самата депонија, каде што досегашната пракса покажала дека околу 100 тони пластични шишиња се отстрануваат од страна на неформалниот сектор во текот на една година.

Во делокругот на управување со отпад ЈКП Пролетер има инсталирано систем за собирање на отпад од пакувања од пестициди. За таа намена се изградени седум собирни центри, но и покрај таа дадена можност засега населението не ги користи во доволна мера и голем дел од овој вид на отпад го меша со останатиот комунален отпад. За разлика од другите години, може да се забележи подобрување во сепарирањето на овој вид на отпад.

Во наредните три години се планира годишно да се постави по еден собирен центар за оваа намена со очекување дека ќе се соберат поголеми количини за да се постигне планираната цел од 25 тони.

Во текот на 2014 година во склоп на ЈКП Пролетер пробно започна со работа компостарата која насобраните количини од биоразградлив отпад (отпадни јаболка, пилевина, мул од пречистителната станица за отпадни води, отпад од живинарската фарма и др.) ги преработува и произведува компост кој понатаму ќе се користи како висококвалитетно ѓубриво во земјоделието. Во 2014 година од планираните количини се собраа околу 220 тони од кои се произведе 100 тони компост. Се регистрира оператор со компостарата, која во 2015 година треба да добие дозвола за производител на ѓубрива од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Операторот на компостарата има склучено договор со поголемите производители на органски отпад да носат суровина (органски отпад) во компостарата на преработка.

Се планира во наредните години да се зголемат собраните количини на биоразградлив отпад до 1.600 тони за да се задоволи максималниот инсталиран капацитет на компостарата.

Подобрување се планира да се направи во делот на селектирање на отпад од пакување и ПЕТ амбалажа. За таа намена во наредната година ќе се формира собирен центар со по два мрежести контејнери за таа намена. Се предвидува дека со ова активност ќе се селектираат и собираат годишно 200 тони отпад од пакување од картонска амбалажа и околу 100 тона ПЕТ амбалажа.

2. Мерки/активности за реализација на барањата на Планот за управување со отпад

Системските технички и организациски мерки кои се планираат да се реализираат се состојат од различни проекти во различни фази на реализација. ЈКП Пролетер како носител на активностите за управување со отпад своите проектни активности ќе ги насочи во следните насоки:

- Изработка на техничка документација за подобрување на системот за собирање и транспортирање на отпадот и постепено проширување на системот, како во процесот на собирање и транспортирање, така и во процеси за селективно собирање на разни видови на отпад,
- Почитување на приоритетите за управување со отпадот и начелото на блискост, односно избегнување на создавање на големи количини на отпад, преработка на отпадот по можност на местото каде се создава по пат на рециклирање и нивна повторна употреба,
- Управување со посебни текови на отпад (градежен шут, пакување и отпад од пакување, стари гуми, употребени масла, отпадна електрична и електронска опрема, батерии и акумулатори и сл.) со воспоставување на усогласена организациона шема за постапување со таков вид на отпад на целокупната територија на општината,
- Воспоставување на интегрирана мрежа за отстранување на отпадот,

Предвидените мерки за намалување на количините на создаден отпад мора да ги разгледаат различните опции за избегнување на количините на отпад, намалување на неговиот потенцијал за опасност и искористување на неговата енергетска содржина се со цел заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Сите мерки кои се предвидени, а се дел од Планот за управување со отпад на Општина Ресен, дадени се табеларно подолу во Програмата за управување со отпад.

3. Начин на работа на објектите за преработка и отстранување на отпадот

ЈКП Пролетер поседува капацитет за механички и биолошки третман како и капацитет за депонирање и складирање на отпад.

Механички третман на отпад се врши на картонската и ПЕТ амбалажата. За таа цел се користи една хидраулична преса за пресовање на овој вид на отпад во бали. Врз основа на расположивите податоци за количините пресата има капацитет за механичко третирање на дневните количини на овој вид отпад.

Биолошкиот третман се врши во компостарата. Во овој капацитет биоразградливиот отпад преку аеробни биолошки процеси се претвора во квалитетен компост. Компостарата е опремена со сите потребни машини и алатки и има максимален капацитет за третман на 1.600 тони биоразградлив отпад.

Капацитет за депонирање на отпадот претставува депонијата Алчеви Кошари. На депонијата се врши депонирање на комунален отпад по површинска метода, а дадената локација располага со доволно подрачје за погон на истата за период од околу 15 години. Депонијата е опслужена со потребна механизација. На депонијата се врши комплетно евидентирање на депонираните количини на отпад.

Просечните неделни количини на депониран отпад изнесуваат околу 85 тони. Во моментот капацитетот на депонирање на отпадот ги задоволува дадените потреби.

Депонијата има асфалтиран пристапен пат, оградена е од сите страни и е затворена со влезна врата.

За да ја прецизираме евиденцијата на целокупниот отпад што се носи на депонијата со помош на донатори (УНДП) е поставена голема електронска колска вага за мерење на количините. Во 2015 година се планира на самиот излез од внатрешната страна на депонијата да се изгради рампа со вода за измивање на тркалата на возилата по напуштање на депонијата. Крајната цел на оваа постапка е спречување на носење кал од депонијата низ улиците каде што се движат возилата.

Капацитетот за складирање е заграден простор од 100 м² кој служи за складирање на отпадот од амбалажа на пестициди. Истиот се наоѓа на самата депонија и според ЈКП има капацитет за складирање на овој вид на отпад во наредните 10 години.

Идните планирани организациско–технички капацитети за преработка, третман и финално депонирање на отпадот ќе се движат во насока на регионално управување со комуналниот отпад. Регионалниот интегрален систем за управување со отпадот треба да практикува собирање на поединечни фракции на отпад, ќе применува соодветни техники на собирање и претовар на отпад, а собирањето и транспортот ќе се приспособат на количествата на отпад создадени во одделни територии, проектирани со помош на логистички шеми и економски анализи.

4. Мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на опасните состојки од отпадот

Планираните технички и организациски мерки за постапување со комуналниот отпад се спроведуваат во согласност со основните начела и правила за постапување со отпадот наведени во Законот за управување со отпад.

Постапувањето со отпадот општината преку ЈКП Пролетер го изведува со должно внимание и на начин со кој се избегнува загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето, загадување на водата, почвата и воздухот и создавање на бучава.

Постојаните и планираните мерки во процесот на постапување со отпадот се:

- Избегнување на создавање на големи количини на отпад,
- Отпадот првенствено да биде преработен на местото на неговото создавање,
- Преработката на отпадот да се врши по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг процес на екстракција на секундарни сировини,
- Селектирање на отпадот, класифицирање на истиот според Листата на видови на отпад и утврдување на неговите карактеристики,

- Почитување на универзалноста на услугата обезбедена преку одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, целосно покривање на областа на извршување на услугата,
- Безбедно собирање и транспортирање на отпадот од местото на неговото настанување до местото на неговото предавање,
- Транспортирање на отпадот со специјални возила наменети за транспорт на отпад,
- При преработка на отпад потребно е да се внимава да се применат методи кои не ја загрозуваат животната средина,
- Економски прифатлива цена за извршената услуга,
- Почитување на начелото “загадувачот плаќа”.

Заради успешна реализација на предвидените мерки ЈКП Пролетер во согласност со динамиката за работа во наредните години се планира да се постават 50 специјализирани садови за собирање на отпадот од 1.1м³ низ рамниот дел на Ресен со цел за подобрување на досегашниот начин на собирање на отпадот од куќа до куќа. Со ваквиот начин на собирање на отпадот се очекува да се забрза динамиката на собирање и изнесување, како и рационализација на трошоците на работење. Во колективните стамбени објекти ќе се изврши замена на дел од хаварисаните садови од 5м³. Имајќи ја предвид механичката опременост неминовно се налага потребата од набавка на две специјализирани вариопрес возила од 13 - 15 м³.

5. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот отпад

5.1 Јавна кампања

За прифаќање на концептот за искористување на биоразградливиот отпад како и правилно управување со отпадот од пакувањата на пестициди или агрохемикалии, Општината ќе спроведе јавна кампања за подигање на јавната свест, која што ќе содржи: организирање на јавни презентации, подготовка на едукативен материјал (лифлети, постери), информирање преку јавните медиуми, едукации на младата популација.

5.2 Техничка документација

Врз основа на проценетите количини на биоразградлив отпад и инвентарот на инсталации, кои генерираат ваков вид на отпад, општината со помош на УНДП превзема активност на подготовка на проектна документација за управување со овој вид на отпад, која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, применетата технологија и пласирање на крајниот продукт.

Собирањето на отпадот од јаболка за пилот постројката за компостирање е организирано во 4 собирни станици / точки и опфаќа голем дел од областа околу градот Ресен и Јанковец. Видот на отпад кој што се собира од правните и физички лица е поврзан со скапани јаболка, дрвна маса, измет од живинарската фарма итн. Транспортот е преку ЈКП Пролетер, а собирните центри се целосно асфалтирани и оградени. Компостарата користи преработка на биоразградливиот отпад преку т.н отворен систем на производство, кое е најприменуван вид за третман на овој вид на отпад. Компостарата се наоѓа во близина на депонијата во Општина Ресен и ја има воспоставено речиси целата инфраструктура, објекти и опрема. Самата инсталација веќе ги содржи сите неопходни технички елементи за производство на компост и како пилот активност веќе има произведено високо квалитетен компост.

Предвидено е за следната година да се дополни инфраструктурата преку доградби и набавка на делови од опремата.

Главната поддршка при реализација на оваа активност е преку УНДП, каде освен спроведувањето на јавната кампања ќе се даде и техничка поддршка за функција на двата система, со обврска на општината за доекипирање или вработување на лица и стручни работници кои ќе работат во компостарата.

6. Начини за едукација и подигнување на јавната свест на граѓаните во врска со управувањето со отпадот

Изработка на програма за подигање на јавна свест, која ќе содржи елементи за информирање на населението и едукација на неколку старосни категории од населението за соодветно управување со отпадот.

7. Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите

Реализацијата на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите, ќе се спроведе преку едукација на населението и подготовка на проектна документација.

8. Начин на функционирање на интегрираната мрежа за преработка и отстранување на отпадот

За зголемување на капацитетите за преработка на отпадот на територијата на Општина Ресен ќе се превземат активности за подобрување на системот за отстранување на отпадот со збогатување на возниот парк на ЈКП како и опремата за собирање на отпад.

9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа на управувањето со отпадот

Мониторингот на состојбите со отпадот ќе се реализира преку база на податоци која што ќе ја оформи ЈКП во соработка со општината. Достапност до базата на податоци ќе имаат надлежните вработени од ЈКП и Секторот за животна средина во општината.

Мониторингот за 2015 година ќе се спроведе со пополнување на обрасците за идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните извештаи за управувањето со отпадот. Овие обрасци се задолжителни за приватните претпријатија, како и за ЈКП. Исто така Општина Ресен планира да аплицира и на меѓународен проект „Собирање податоци за цврстиот отпад во Југоисточна Европа“, заедно со ЈКП Пролетер а спроведуван преку Отворениот регионален фонд за модернизација на општинските услуги (ORF MMS) на ГИЗ, при што доколку биде одбрана општината во 4 пилот општини од РМ би добила системски софтвер за мониторирање на цврстиот отпад во Општина Ресен.

10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад низ територијата на Република Македонија

Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад низ територијата на Република Македонија ќе се спроведува во согласност со постојната законска регулатива.

11. Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад

Инвентаризација на бројот на дивите депонии, приближно определување на количините на депониран материјал, како и видот на депониран материјал и расчистување на депониите и нивна рекултивација.

12. Финансирање на Програмата

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

Во прилог, како составен дел на оваа Програма, е табеларниот преглед за сите мерки и активности по области кои произлегуваат од Планот за управување со отпад во Општина Ресен.

ОБЛАСТ: ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН РЕГИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И ЗАТВОРАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ДЕПОНИЈА

Мерка 1: Регионално управување со отпадот (Пелагониски регион) изработка на Студија за изводливост за интегрирано управување со КО за пелагонискиот регион со средства од ИПА

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Учество на консултативни состаноци со општините од регионот и МЖСПП за реализација на концептот за управување со отпадот на регионално ниво (преку Советот за развој на планскиот регион и Советот за рамномерен регионален развој) – исполнување на обрските	Општина Ресен во соработка со другите Општини од регионот, СРПР и СРРР	Прв квартал 2015	/	/

ОБЛАСТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ (без селекција) И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И ИНЕРТЕН ОТПАД (градежен шут)

Мерка 1: Набавка на нови контејнери и замена на отслужени (1.1м³)

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Собирање на отслужените контејнери – Поправка каде е можно – Набавка на 50 (1.1м ³) нови контејнери и нивно Поставување – замена на канти и систем на собирање	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано во 2015	7.000 ЕУР* Или 430 500 денари	Општина Ресен, ЈКПО Пролетер, Меѓународни донатори и институции

* Буџетот е пресметан за пластични контејнери со единична цена од 350 ЕУР т.е. 10350ЕУР; доколку се набавуваат од сопствени средства, може да се набават метални контејнери по цена од 200 ЕУР (кои се помалку подложни на оштетување);

Мерка 2: Опслужување на сите рурални села во општината

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - зголемување на обемот на опслужени жители во рурални средини кои не ја добивале услугата - Исполнување на Оперативната програма на ЈКП Пролетер за 2015 година - Инспекциски надзор и казнени одредби кон создавачите на отпад 	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано во 2015	по програма на ЈКП	ЈКП, меѓународни институции

Мерка 3: Набавка на специјализирани возила*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - Распишување тендер - Спроведување на тендерска постапка - Набавка на специјализирано возило Вариопрес од 13- 15 м3 - Набавка на 2 специјализирани возила за 1.1м3 - Набавка на специјализирано возило за транспорт на пакувања од пестициди 	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	2015	80.000 ЕУР, или 4 920 000 денари	Меѓународни институции и донатори или според програма на ЈКП

* доколку не се обезбедат средства во 2015, активноста ќе се префрли за наредната година

Мерка 4: Подобрување на управувањето со депонијата

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Уредување и одржување на пристапниот пат – Изработка на процедура за управување на депонијата – Спроведување на процедурата – Контрола заради сузбивање на пожари 	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	2015	2 000 ЕУР или 120 000 денари	ЈКО, Општина Ресен, МЖСПП, УНДП

Мерка 5: Рекултивација на заполнетиот дел на депонијата (условно)*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– постепено рекултивирање на депонијата и нејзина трансформација во рециклажен центар.	Општина Ресен, ЈКП Пролетер, МЖСПП	2015	10.000 ЕУР или 610 000 денари	Општина Ресен, МЖСПП, приватни странски институции, донатори

- Спроведувањето на оваа мерка во 2015-та година ќе зависи од тоа дали ќе може да се најдат соодветни финансиски средства. Доколку не се успее, ќе се реализира во рамките на интегрираното управување со отпадот на регионално ниво.

Мерка 6: Основање на депонија за градежен шут

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Утврдување на локација; – Обезбедување на потребна документација; – Организирање на депонијата (подготовка на теренот, оградување, утврдување на работно време, изработка на информативно ливче и дистрибуција до населението (правни и физички лица) 	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Втор квартал 2015	Согласно изготвен елаборат и студија	Општина Ресен , ЈКП , Меѓународни Институции и донатори

ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД

Мерка 1: Јавна кампања и едукација

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Изработка на брошури – Изработка на информативни ливчиња – Изработка на ТВ спотови – Одржување на обуки во училишта и администрација (општина, месни заедници, суд, Здравствен Дом, НВО-и активни во различни области). 	Општина Ресен, НВО-и	Континуирано 2015	3.000 ЕУР или 184 500 денари	СС , МЖСПП и УНДП

Мерка 2: Организирање акции за донирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Организирање на акции по училиштата (крај на учебна година) – Организирање на општинска акција (1-2 пати:пролет-есен) 	Општина Ресен, НВО-и	2015 1-2 пати	1.000 ЕУР или 61 500 денари	Општина Ресен , МЖСПП и СД

Мерка 3: Воспоставување на понуда и побарувачка на искористени предмети

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Формирање и одржување на web апликација, по моделот на апликацијата “Одговорност преку транспарентност” 	Општина Ресен	Континуирано 2015	500 ЕУР или 30 000 денари	Општина Ресен , МЖСПП и СД

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН

Мерка 1: Изработка на шеми за системот селективно собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картон

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Утврдување на редоследот на реоните кои ќе се вклучат во системот со временска рамка (најпрво централното градско подрачје и плажите*, а потоа поодалечените места и погусто населените места**) – Усвојување на шемите од Советот на Општината; 	Општина Ресен, НВО-и, ЈКП Пролетер	Прв квартал на 2015-та	/	

Мерка 2: Реализација на јавна кампања за потребата од селективно собирање и рециклирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - Подготвување на работен план за подигање јавна свест за потребата од рециклирање - Дефинирање на целни групи - Работни средби и предавања на различни нивоа - Изработка на брошура за селективно собирање на рециклабилните материи и нивната вредност како секундарни суровини - Изработка на информативни листови кои ќе се дистрибуираат со сметките за отпад - Изработка и емитување на ТВ спотови и пораки - Известувања на јавноста за реализираните активности 	<p>Општина Ресен во соработка со НВО-и и консултанти</p>	<p>Прв квартал 2015-та за населението кое гравитира кон првите воспоставени собирни центри, а потоа и континуирано според шемите од Мерка 1</p>	<p>3.500 ЕУР или 153 750 денари</p>	<p>Општина Ресен , МЖСПП и СД</p>

Мерка 3: Воспоставување на собирните центри за селективно собирање на картони, ПЕТ шишиња и лименки и нивно складирање, третман(балирање) и продажба

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - Обезбедување на градежна инфраструктура за складирање и третман на ПЕТ шишиња, лименки и картон*; - Набавка на контејнери, џамбо вреќи, метални мрежасти боксови за собирање на картонската амбалажа** - Постапка за добивање на дозвола за складирање и третман - Склучување договори за партнерства; - Проширување на опфатеноста со шемата 	Општина Ресен ЈКП Пролетер, НВО-и	Почувајќи од втор квартал 2015	<p>- 5.000 за градежна инфраструктура;</p> <p>тура;</p> <p>- 5.000 ЕУР, или 307 500 денари за пластични контејнери</p> <p>(СД);***</p> <p>- 500 ЕУР или 30750 денари за метални боксови со џамбо вреќи</p>	<p>СД, СС , МЖСПП ,</p> <p>,производители на пијалаци пакувани во ПЕТ и лименки (Пиварници во Скопје,</p> <p>Прилеп и др.)</p>

* Градежната инфраструктура ќе ја обезбеди ЈКП Пролетер, и ќе се реализира етапно (2014-2010)

** Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен со 10 контејнери од пластика за ПЕТ шишиња и лименки (кај бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен-Охрид, Горна џамија, населба Црквеште, автобуска станица, кај Домот на културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и 10 за плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење) и 2 боксови од метална мрежа за ПЕТ шишиња или картони (позади општината, кај старата амбуланта, на ул:Јосиф Јосифовски и кај продавниците кај Горна џамија),

***Пластичните контејнерите се сметани по цена од 350 ЕУР по парче (доколку се донација). Доколку се набават од сопствени средства се препорачува бидат метални мрежасти боксови со џамбо вреќи (ориентационо 120 ЕУР по парче)

Мерка 4: Воведување на селективно собирање на преносливи батерии и електрична и електронска опрема

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - Разработка на шемата; - Обезбедување на финансиска поддршка од/со помош на МЖСПП; - Спроведување на шемата; - Презентација на резултатите од пилот проектот - 2015; 	<p>Општина Ресен ЈКП</p> <p>Пролетер, МЖСПП, Овластени собирачи</p>	<p>Втор квартал 2015</p>	<p>4.000 ЕУР или 246 000 денари</p>	<p>СС , МЖСПП,</p> <p>Овластени собирачи увозници на преносливи батерии,</p> <p>СД</p>

ОБЛАСТ: ПРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД (КОМПОСТИРАЊЕ, МУЛЧИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА/ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)

Мерка 1: Продолжување со работа и одржување на централизирано компостирање - скапани јаболка, мил, органски отпад од индустрија, мил од пречистителна станица и биоразградлив отпад од домаќинства во урбани средини

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> - Јавна кампања - Собирни места за биоразградлив отпад - Техничка поддршка на ЈКП и општината за функција на системот за компостирање и управување со отпад од агрохемикалии (пестициди) - Вработувња во копостарата (обврска на општината) - Инфраструктура – дополнителна опрема, и сл. 	<p>ЈКП Пролетер, УНДП</p>	<p>2015</p>	<p>75.000 ЕУР 4612500 денари</p> <p>+</p> <p>Плата за вработени</p>	<p>ЈКП, УНДП</p>

--	--	--	--	--

Мерка 2: Проширување на постојната пракса на мулчирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Индивидуална набавка на мулчери или здружување на повеќе фармери	Приватни фармери	Континуирано 2014-2018	/	/

ОБЛАСТ: ДИВИ ДЕПОНИИ

Мерка 1: Изработка на план за затворање на диви депонии

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Анализа на теренот – Проценка на ризикот – Рангирање на диви депонии по приоритет	Општина Ресен, ЈКП	Прв квартал 2015	1000 ЕУР или 61 500 денари	Општина Ресен, ЈКП

Мерка 2: Затворање на дивите депонии

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Распишување на тендер за затворање и ремедијација – Оценка на понудените технички решенија / методи за затворање и ремедијација – Избор на најповолен изведувач; – Расчистување и ремедијација – Надзор при вршење на работите	Општина Ресен, ЈКП	Втор квартал 2015	10.000 ЕУР или 615000 денари	УНДП

Мерка 3: Воспоставување на соодветен мониторинг и систем на казнување

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Назначување на одговорно лице за УО во Општината – Изработка на план за редовен и повремени мониторинг – Спроведување на казнени мерки за прекршителите во управувањето со отпад (по соодветните закони)	Општина Ресен	Прв квартал 2015	/	СС

ОБЛАСТ: МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ

Мерка 1: Формирање Локален комитет за следење на спроведувањето

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Одржување работни состаноци на ЛК , усвојување на извештаи и давање препораки	Општина Ресен	Континуирано	/	

Мерка 2: Унапредување и проширување на базата на податоци

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Евидентирање на количините отпад по видови, податоци за корисниците на услугите, структурата по дејности, покриеност на теренот, наплата по групи корисници и сл. – Одржување на базата (обработка на податоци и ажурирање)	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано	2.500 ЕУР или 153750 денари	Општина Ресен , ЈКП или Меѓународни институции

Мерка 3: Оценување на спроведувањето со користење на предложените индикатори

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Мерење на постигнатите резултати	Општина Ресен , ЛК	Континуирано	/	

Мерка 4: Изготвување на годишни извештаи за спроведување

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none">– Изготвување на годишни извештаи– Усвојување на извештаите од ЛК	Општина Ресен	последен квартал 2015	/	

Мерка 5: Ажурирање на планот

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Корекција на Планот(доколку е потребно) и изработка на годишни програми	Општина Ресен, ЛК	последен квартал 2015	/	СС

ОБЛАСТ: КОРЕКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПРОПИСИ

Мерка 1: Измена и дополнување на постоечката локална регулатива

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none">– Ревизија на постоечката регулатива– Изработка на нови локални прописи согласно новото законодавство на РМ и препораките на Планот;– Усвојување на изменетата регулатива од Советот– Спроведување на регулативата	Општина Ресен , ЈКП	2015	/	

ОБЛАСТ: ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА МЖСПП

Мерка 1: Решавање на проблемот со управувањето со медицинскиот отпад

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за централно (регионално) интегрирано управување со медицинскиот отпад	Општина Ресен, СРПР, СРРР	Прв квартал 2015	/	

Мерка 2: Решавање на проблемот со управувањето со опасен индустриски отпад

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за централно (регионално) интегрирано управување со опасен индустриски отпад	Општина Ресен, СРПР, СРРР	Прв квартал 2015	/	

Мерка 3: Решавање на проблемот со управувањето со отпадот од животински ткива

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање на интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	Прв квартал 2015	/	

Мерка 4: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни гуми

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	2015	/	

Мерка 5: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни масла

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање на интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	2015	/	

Мерка 6: Решавање на проблемот за амбалажа од пестициди

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање/реализација на интегрално решавање на проблемот на локално / централно ниво (според наодите на проектот кој се изведува од страна на УНДП) – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	Прв квартал 2015	Според наодите на проектот кој се спроведува од страна на УНДП	СД, СС, МЖСПП

Мерка 7: Корекција на надоместокот за ПЕТ амбалажа и лименки

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање на постапка за корекција во соработка со НВО-и, други општини, СРПР, СРРР, ЗЕЛС и АДКОМ	НВО и Општина Ресен во соработка со други општини, СРПР, СРРР, ЗЕЛС, АДКОМ, МЖСПП	Прв квартал 2015	/	

13. Динамика на реализација на Програмата

Динамиката за реализација на оваа Програма зависи од обезбедените средства во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

14. Преодни и завршни одредби

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За извршување на мерките и активностите содржани во сите области во Програмата надлежен е Секторот за животна средина при Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен гласник на Општина Ресен „ .

. 07- 3696/13

16.12.2014 .

III.

4.953.372, ,
2015 100.000,

2015 .

” ”

. 07- 3696/14 ,
16.12.2014 . . .

13.

(,, 50 1 71, 1, 3
 ,, .5/02) (,,
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

2015

2015 ,
16.12.2014 .

.08-3895/13
22.12.2014 .

- . .

3.1.

. . “ . 24/12) („
 („ . . “ . 51/11)

-

-

2015

3.2.

2018 “ 2014 –
 ” 2013

2015

2014

“ ”

2012

13

8

1

2015

3.3

-

-

-

- () -
, , , ,

-
,
-

3.4.

,
.
3.5 , 2015
.

3.6.

1. : 2015

2.

3.

4.

5.

6.

:

•

•

•

•

•

•

(, , , ,) , , , ,

•

3.7.

-

.

“ : “ ”, “M ”,

- :

- , 14 2014

- BALMONTE 2015

- ,

- 2015

- a ,

- “Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra”.

- NET, – Prespa

() , ()

- ()

- “ ”

- () , (ORF MMS), (SDC).

3.8.

2015

• () ,

•

•

3.9.

•

•

•

3

- .
-
,
- (, .
)
,

.								
3.1								
1.			2015 .	764.000 .		30.899.000		31.663.000 .
2.			2015 .	30.000 .				30.000 .
3.			2015 .	30.000 .				30.000 .
4.			2015 .	20.000 .				20.000 .
			3.1	844.000 .			3.1	31.743.000
3.2								
5.	2015		2015 .	310.000 .		11.981.250		12.291.250 .
6.			2015 .	10.000 .				10.000 .
			3.2	320.000			3.2	12.301.250
3.3								
7.			2015 .	100.000 .	4.953.372 .			5.053.372 .
8.			2015 .	200.000 .		1.128.525		1.328.525 .
9.	()		2015 .	20.000 .				20.000 .
10.			2015 .	10.000 .				10.000 .

11.			- 2015 .	10.000 .				10.000 .
12.	()		- 2015 .	10.000 .				10.000 .
			3.3	350.000 .				3.3 6.431.897 .
3.4								
13.			2015 .	60.000 .				60.000 .
14.			2015 .	30.000 .				30.000 .
15.			- 2015 .	10.000 .				10.000 .
16.			- 2015 .	10.000 .				10.000 .
17.			2015 .	60.000 .				60.000 .
			3.4	170.000 .				3.4 170.000 .
3.5								
18.	- . - . - . “ .		2015 .	100.000 .		100.000 .		200.000 .

22.	'		2015 .	20.000 .				20.000 .
23.	'		2015 .	600.000 .				600.000 .
24.	(, Balmonte .)		2015 .	150.000 .				150.000 .
			3.7	830.000 .				3.7 830.000 .
3.8								
25.	(3.1)		2015 .	/				/
26.			2015 .	600.000 .				600.000 .
27.			2015 .	600.000 .				600.000 .
			3.8	1.200.000				3.8 1.200.000 .
3.9								
28.	()		2015 .	100.000 .		1.500.000 .		1.600.000 .
29.	- /		2015 .	60.000 .		60.000 .		120.000 .
30.			- 2015	15.000 .				15.000 .
31.			-	15.000 .				15.000 .

		2015				
		3.9	190.000		3.9	1.750.000

4.

2015 , 2015 ,

2015

2015 ,

. 1 ()

3.1	844.000 .	30.899.000 .	31.743.000 .
3.2	320.000 .	11.981.250 .	12.301.250 .
3.3	350.000 .	6.081.897 . (4.953.372 (.) + 1.128.525)	6.431.892 .
3.4	170.000 .		170.000 .
3.5	100.000 .	100.000 .	200.000 .
3.6	120.000 .	160.000 .	280.000 .
3.7	830.000 .		830.000 .
3.8	1.200.000 .		1.200.000 .
3.9	190.000 .	1.560.000 .	1.750.000 .
	4.124.000 .	50.782.147 .	54.906.142 .

. 2 (2015 , 2015). 2015 , 2015

3.1	80.000 .		80.000 .
3.2	10.000 .		10.000 .
3.3	250.000 .	1.128.525 .	1.378.525 .
3.4	170.000 .		170.000 .
3.5	100.000 .	100.000 .	200.000 .
3.6	120.000 .	160.000 .	280.000 .
3.7	830.000 .		830.000 .
3.8	1.200.000 .		1.200.000 .
3.9	190.000 .	1.560.000 .	1.750.000 .
	2.950.000 .	2.948.525 .	5.898.525 .

. 3 (.1 . 2)

. 1	4.124.000 .	50.782.147 .	54.906.142 .
. 2	2.950.000 .	2.498.525 .	5.898.525 .
	7.074.000 .	53.730.672 .	60.804.667 .

2015 .

5.

6.

1.

2.

3.

. 07- 3696/15
16.12.2014 .

14.

(,, 50 1 71, 1, 3
 ,, .5/02) (,,
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

2015

2015 ,
16.12.2014 .

.08-3895/14
22.12.2014 .

- . .

O 50 1 23 1 8 (,
, .5/02) (, .7/2010 13/2013)
(,
16.12.2014 .

2015

I.

- :
- ;
- ;
- ;
- .

II.

- , :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

2015 :

-
-
-
-
-

2015 ,

- 2015

				2015
	13 14	,	-	30 000
		“ “	-	60 000
,	2015-		- ,	80 000
	/	, , ,	-	50 000
42-	2015	,	-	50 000
	2015			30 000
	2015	, , , ,	-	800 000
				30 000

				50 000
				30 000
				20 000
				100 000
-	31	,		400 000
		,		
(2015*	-	2015	2 110 774
)				
	2015			50 000
				3 890 774

•

2015

.08-3013/1 09.10.2014

/

•

A

	1 500 000,
	525 000,

	85 774,
(/ -)	2 110 774,

	80 000,
	20 000,
(, .)	10 000,
	40 000,
()	10 000,
(,)	
/	
	40 000,
/	1 910 774,
	2 110 774,

2.

			,		09.04.2015
	.. .				01.05.2015
					20.05.2015
	-	“ ”_			19- 26.06.2015
	-	” “			20.06.2015
			30		27.06.2015
70	—“ ”	70 “ ”	200 ’	, ,	03,07,2015
“			-		03.07.2015- 04.07.2015

”	“ ”		- , - - .		
			- . .		07.07.2015
“ ”	—		6-7	, ,	6- 11.07.2015
	.				13.07.2015
					17,07,2015
		” “	:	:	20.07.2015
	. .				24.07.2015
	.				25.07.2015
	.				03,08,2015

		“ ”			04.08.2015
		DJ-	5	-	12- 14.08.2015
	.		-		15.08.2015
					22.08.2015
					28.08.2015
					25.09.2015
			-		25.09.2015

2015

2015

			01.01.2015- 31.12.2015	300.000

， ，
：
：

2015
2015 ，

“ “		2015	
“ “		2015	
- , "		2015	
"_		2015	

100000

			2015
-		2015	120 000
		2015	200 000
		2015	300 000
‘		2015	150 000
*		2015	300 000
		2015	150 000
			1 220 000 .

2015

			2015
	2015		30 000
	2015		100 000
	2015		50 000
,	2015		100 000
	2015		50000
			330 000

11

,

,

,

,

,

“

.

“

.

III.

2015

, , .
 ,
 :
 - ;
 - , ,
 - ;
 - ;
 - .

	3 890 774
	300 000
	100 000
	1 220 000
	330 000
	5 840 774

2015

IV.

2015			
()			
3 740 774	1 800 000	300 000	5 840 774

2015

2015

15.

(,, 50 1 71, 1, 3
 ,, .5/02) (,,
 O (,,
 ,, .7/2010 13/2013)

- 2015

- 2015 ,
 16.12.2014 .

.08-3895/15
22.12.2014 .

- . . .

2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87
(„ .“ . 17/11, 53/11, 144/12,
25/13, 137/13 163/13), 22 1 1
(„ .“ . 5/02), 16 1
23 9 („
“ . 07/10), 16
.12.2014 ,

-
2015

2015 ,

I.
II.

III.
IV.
V.

I.

),

-

,

.

III.

2015

,

:

.		
1.		6.000.000
2.		6.000.000
3.		2.000.000
4.	-	3.000.000
5.		1.600.000
6.		120.000
7.		230.000
8.		21.822.570
9.		10.000.000
10.		1.500.000
11.	-	450.000
		52.722.570
		3.428.955
12		17.745.021
13		15.255.785
		36.429.761
14	-	1.400.000

15.	-	1.400.00
	:	2.800.000
16.		17.220.000
17.	-	11.070.000
	:	28.290.000
18.		6.243.885
19.		9.000.000

: **135.486.216.00** .

		29.682.520
10		23 237 520
20		4.445.000
1.		3.000.000
2.		1.000.000
3.) (,	245.000
4.		200.000
0) (2.000.000
1.		2.000.000
		93.374.741
00		200.000
1.	,	100.000
2.		100.000
0		25.120.052
1.		25.120.052
0		18.428.955
1.		18.428.955
0		14.070.804
1.		8.817.268
2.		149.096
	-	5.104.440
40		3.000.000
1.		3.000.000
0	,	35.533.885
1.		7.243.885

2.		28.290.000
0		450.000
1.	-	450.000
		9.000.000
1.		7.000.000
2.		2.000.000

: 135.486.216.00 .

IV.

,

.

V.

1.

.

2.

5%

,

.

3.

”

“

. 07- 3696/17
16.12.2014 .

,

.

16.

(„ 50 1 71, 1, 3
 „ .5/02) („
 O („
 „ .7/2010 13/2013)

’
16.12.2014 .

.08-3895/16
22.12.2014 .

- . .

59 12 („
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14 149/14“), 51- 51-
(„ . . . 135/07, 18/11 148/11),

(„ . . . 93/11, 65/12, 98/12, 113/13,
155/13,96/14“)
83 (4)
(„ . . . 17/11,53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13“)
16 1 („
. 07/10“),
16.12. 2014 :

I

1

(1)

2

(2)

- : („
) ,
,
- ,
- ,
- ,

(3)

-
-

((- (2)), :

-
-
-
-

(4)

-

:

-
-
-
-
-
-

((()),
(())

(5)

-

92- , 3'

(1)

-

3

(2)

-

2

(3)

-

2 (3) , 20%

-

2 , 80% 2 (4)

(1)

2

1.	
-	1,0
- 2,5	0,2
-	0,4
-	0,3
-	0,2
-	0,2
-	0,3
- 35	0,3
-	0,3
-	0,5
-	0,1

2.	
-	1,0
-	0,5
-	0,3
- 35	0,4
-	0,5
-	0,1
-	0,5
-	0,4
-	0,3
-	0,3

3.		
-		0,05
-		0,5
-	50%	1,0
-	30%	1,0
-		0,2
-	35	1,0

4.	-	
- 1-		0,05
- 2-		0,05
- 3-		0,05
- 4-		0,05

5.	(,)	
-		1,0
-		1,0

6.	5- , 4- , , ,	
-		0,05

7.	,	
-		0,05

8.	
-	0,5

(2)

(1)

:
 -
 -
 -
 -
 -
 -

(3)

27%

(1) (2)

32
(4)

50%

(5)

(1) (2)

30%

(6)

4 (1) 4

35

4-

(1)

(2)

(1)

II

1 2

II.1.

2015

:

1. " -2 -3 ,
 2. " " -1 ,
 3. " " -1 ,
 4. -2 ,
 5. -4 ,
 6. -5 ,
 7.
 8. : , , , , ,
 9. : , , , , , , ,

10. ,

1. " -2 -3
 :
 a.1.127,00 / 2
 b.2.569,00 / 2
 c. 2.569,00 / 2
 d. - ,
330,00 / 2
 e. ...2.569,00 / 2
 f. 5-
 ,
 4- , ,
800,00 / 2
 g. ,
800,00 / 2
 h. 800,00 / 2

2. " " -1
 :
 a.900,00 / 2
 b. 2.050,00 / 2
 c. 2.050,00 / 2
 d. - ,
330,00 / 2
 e. ..2.050,00 / 2
 f. 5-
 ,
 4- , ,
640,00 / 2
 g. ,

	640,00	/ 2
h.	640,00	/ 2

3. " " -1

a.	900,00	/ 2
b.	2.050,00	/ 2
c.	2.050,00	/ 2
d.	-	
	330,00	/ 2
e.	2.050,00	/ 2
f.		5-	

4-	640,00	/ 2
----	-------	--------	-----

g.	640,00	/ 2
h.	640,00	/ 2

4. -2

a.	1.127,00	/ 2
b.	2.569,00	/ 2
c.	2.569,00	/ 2
d.	-	
	330,00	/ 2
e.	2.569,00	/ 2
f.		5-	

4-	800,00	/ 2
----	-------	--------	-----

g.	800,00	/ 2
h.	800,00	/ 2

5. -4

a.	790,00	/ 2
b.	1.800,00	/ 2
c.	1.800,00	/ 2
d.	-	
	330,00	/ 2

e. ..1.800,00 / 2

f. 5-

4-560,00 / 2

g.560,00 / 2

h.640,00 / 2

6. -5,

a.1.127,00 / 2

b.2.569 / 2

c.2.569,00 / 2

d.330,00 / 2

e. ...2.569,00 / 2

f. 5-

4-800,00 / 2

g.800,00 / 2

h.8000,00 / 2

7.

20%

8.

2.094,00 / 2

	-	26,00%
	-	11,00%
3.		35,00%
4.		7,00%
5.		10,0%

()

80%

20%.

(

)

II.4.

4 4- , 2,

()

II.5 .

20%

$$876,00 / 2 \cdot 20\% = 175 / 2.$$

III.

), (40%

IV.

1.

2013 .

2.

3.

.07- 3696/18
16.12.2014 .

17.

(„ 50 1 71, 1, 3
 „ .5/02) („
 O („
 „ .7/2010 13/2013)

2015-2017

2017 , 2015-
 16.12.2014 .

.08-3895/17
22.12.2014 .

- . . .

2015 – 2017

2014

2015 - 2017

2015-2017

2015-2017

1. - ,
2. - ,
3. - ,
4. - ,
5. 8 - (,),
6. - ,

1.

:

1.1.

”

,

”

“

-

.

,

,

:

,

,

(

,

,

).

2015-2016

.

1.2.

”

“

.

,

-

.

:

,

,

.

2015-2017

.

1.3.

.

2015-2017

1.4.

.

2015-2017

-

.

122.910.000

.

.

-

-

-

.

2015-2017

.

1.5.

,

.

2015-2017

1.6.

2015-2017

5.000.000

2.

:

2.1.

-

8.000.000

2015-2017

2.2.

-

6.000.000

2015-2017

:

4000

2.3.

-

18.000.000

:

: 2015-2017

2.4.

-

W=60 3

2.200.000

2015-2017

2.5.

: 39.000.000

2015-2017.

3.

3.1.

-

: 11.854.772

: 2015-2017

3.2.

-

: 8.000.000

: 2015-2017

4.3

2015

2015

3 428 955.00

5.

5.1.

3.000.000

2015

6.

6.1

— 900.000

: 2015-2017

6.2

1, 2015 2
: 2015 - 9.000.000
:

. 07- 3696/19
16.12.2014

_____ :

1.	,1
2.	6
3.	17
4.	201521
5.	,	,	201537
6.	201541
7.			
	2014/2015.....	,	.43
8.			
	201551
9.	54
10.		201556
11.			201576
12.	2015100

13.		2015103
14.		2015120
15.	-	2015135
16.		141
17.				2015-
	2017	156